



1.

Два ангела летаа,
по престоли госпотски,
китки цвеќе китеа,
рајски песни пееја:
Алилуја, алилуја,
Господи помилуј,
повели напи се, Иване,
помогол ти денешен.

2.

Ристој вајскрс Самртнаго,
Самртниу ступи,
гробнем живо дарова
два гроба живо дарова.
Благослови на чаша со вино или ракија по нашите села.

3.

Добро здравје!
Добра мисла!
Мир и милост!
Господ од лошо да не чува!
Господ да ни чува седбата!
Дар по полето!
Здравје во стоката!
Некоја смеќа на душманите,
ум и разум на рисјаните!
На помош денешен (името на празникот)
и си светци помошници!
Бог да ни 'и прости крстени души!
Блаосојте и здравица ви!

4.

На помош вчерашен, денешен и утрешен.
Свети Дух да подуе полето!
Што се пеат на приет:
Машки деца, женски јаганца,
дар во богатата,
чад во буништата,
огон во огништата,
роса по полето
мед и млеко во планињето,
здрави, живи домаќините
сосе тајфите (домашните),
куќи полни со гости, пријатели,
братска љубов!
Бог да ни 'и прости крстени души!
Блаосоите!
Здрами се!

5.

На куќа слама,
во куќа слава
да е жива
домаќинска глава!

6. Благослов при пиене вино и ракија на свадба

Господи Боже, поможи!
Господ да ни поможи,
и си светци небесни,
и денешна Света Богородица
да не крепи надесно
и да не има под рака!
Свети Арангел милостив
и чесен крст да не укрилит!
Свети Илија да ни го чуа
полето со берикето,
и Свети Дув да ни подуе полето,
за полни да ни сет амбарите,
полни бочви со вино и ракија!
Да ни е жив домаќин,
да му е жива домаќинка
и челад што му дал Господ,
во челад и во стока добрина!
Колку клиње во куќава,
толку синои у домаќина!

Да му се живи овците,
трлото да му е полно
со машки јаганца калеши!
Стрижење, молзење,
јадење и пиење
од века до века, дај Боже!

Брацка љубов да имаме,
трешница на душмани,
да се влечат по газоите,
на мешини по мостоите,
бели камења да ватат
и назад да се не вратат;
Света земја да појдат
и тамо да останат!

Брацка љубов и добра мисла
Господ да ни даит!
На стари годиње добра старос
и добри дни!
Блаосоите и здрав ми сте!

Откога ќе ја испиет чашата, ќе ја турат, велејќи: „Колку капки останаа во чашава, толку душмани да останат.“ Ако се погоди и свадба да имат во куќата, при другите (горни) збори ќе се благосоит и вака:

Да ни се живи младенците
и турачите што ни тураат
по чесна трпеза вино и ракија!
Арџот и страмот за век!
Годинава венчаваме,
до година да крстиме,
и на помали да исчекаме!
Да сме живи и гостите
што го веселиме домаќино!

Вакваа радос и веселје
и во нашите куќи,
и на нашата челада!
да се радуваме и веселиме:
кој од срце кој од глаа,
кој од челада, кој од брат,
кој од сина и внучиња!
Благосоите ме и здрав ми сте!

„Ов, ов, ов што била слатка оваа ракија што ми ја подаде зетов“, - ќе речит пијачот.
Другите гости ќе му одречат со насмет: „Слатка е, побратиме, ја, оти од зет ет
подадена, затоа е слатка.“

На прс прикажуваат тие селани што можат да редат ваквие збори на чашата кога да се
пиет на собор или свадба. Сејкој му се чудит на тој чоек што блашава вака, како знаит
да блашават толку многу како на книга да гледат.

7. Кога да пиет вино

Протекол ми м'тен Дунав, занесол ми чаша вино; поклон дојде до кумета; кумот ми се
љуто к'лнит, „Жиин Бога не је моја, туку ми је Николо'а, пи Никола пи, опет наполни“.

8. Одговор

Мори чашо бу чашо, што ми бучиш на мене, ете јунак за тебе.

9. Здравици за Божик

Сме докали Божик здрави – живи, сјдер здрави, живи да дочекаме и в година. Ајде аирлија да је.

*

- Кој честит чест да имат.

-Амин!

- Ај,среќно, аирлија!

- Амин!

-Ај здравје!

- Амин!

-Здрав да ми си!

- Сполајти!

-Бог в село.

- Бог меѓу нас. Свекому добро, свекому среќа да бидет. Пили, јали, зло не видели!

- Амин!

10. Здравница на Света Тројца

Старец'т како што ет обичај, зеде букар'т, сја прекрсти и почна да благословуват:

- Господи Исусе Христе! Пречиста Богородице! Свјатиј Никола и вси светци да сет на помошт! И денешна свјата Троица да ет на помошт. Бог да даит што ни срце сакат. Да сја родит жито и вино. Колку зрна толку осмаци! Колку гроздове, толку бочки! Бог да простит и мртви души! А вам, млади – хубави невести! А вам моми – хубави момчиња! Мир и милост на всите! Здрави били!

Од книгата „Говорни народни умотворби“, избор, редакција и предговор Марко Китевски, Скопје 2011.

(Подготви Марко Китевски)